

Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе
ОТВОРЕНА ПОРТА/ЛА СТРАДА



Сава Ковачевик 1а, Скопје, Р.Македонија

Тел/Факс: 02/2700-107/367, СОС 0800 11111

e-mail: lastrada@lastrada.org.mk, www.lastrada.org.mk



Организација на жените на општина Свети Николе
адреса: Ленинова бр.1, 2220 Свети Николе
E-mail: womsvetnikole@yahoo.com
www.womsvetnikole.org.mk
тел/фах: +389 (0) 32 444 620

Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена Порта објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

за избор на најдобар мултимедијален производ на тема „Трговија со луѓе“

1. Предмет на јавниот повик е избор на **3(три) најдобри мултимедијални производи** на тема **ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ**. Младите од Р. Македонија може да аплицираат на конкурсот со мултимедијален производ кој што користи компјутер и било која комбинација од три или повеќе од следниве дигитални медиумски видови: текст, звук, видео, графика и анимација. Креативниот и иновативниот мултимедијалниот производ треба да биде од едукативен и информативен карактер и да ја обработува темата трговија со луѓе.

2. Право на учество имаат младите на **возраст од 14 до 23 години** од Р.Македонија здружени во тимови или индивидуално. Учесниците може да конкурираат со еден или повеќе мултимедијалени производи. Форматот на производот мора да биде компатибилен со YouTube.

3. Награди: Сите селектирани мултимедијални производи ќе бидат публикувани на социјалната мрежа Facebook на Отворена Порта. Со ставање на LIKE Онлајн публиката ќе го одбере најдобариот мултимедијалени производи кој ќе ја добие и најголемата парична награда во вредност **од 200 евра**.

Другите 2 (две) најдобри идеи ќе бидат селектирани од стручно жири и ќе бидат наградени со парична награда: Втора награда од стручно жири- **од 150 евра** и Трета награда од стручно жири- **од 100 евра**. Наградите ќе бидат исплатени во денарска противвредност.

4. **Пријавување** - Кандидатите треба изработениот продукт да го испратат на: lastrada@lastrada.org.mk; stojne@lastrada.org.mk најдоцна до 31 мај 2017.

Доколку имате потреба од дополнителни информации Ве молиме да не контактирате на: 02 2700 107 или на lastrada@lastrada.org.mk; stojne@lastrada.org.mk - Контакт лице: Стојне А.

Димишковска или

Во Организација на жените на општина Свети Николе на тел.032 444 620 или на womsvetnikole@yahoo.com – контакт лице Анета Д.Тосева

